



ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ
НАБАВКА И ТРАНСПОРТ НА МАСЛО ЗА ГРЕЕЊЕ
ЕКСТРА ЛЕСНО - ЕЛ-1
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ ФИНАНСИРАНИ ПРЕКУ БУЏЕТОТ НА
МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ

Склучен на ден _____ 2026 година, помеѓу:

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. **Министерство за социјална политика, демографија и млади**, со седиште на ул. Даме Груев бр. 14, Скопје, претставувано од Министерот Фатмир Лимани, во понатамошниот текст: Договорен орган, од една страна и
2. **Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**, со седиште на Бул. "8-ми СЕПТЕМВРИ" 20/И-ДП 1, Скопје, со ЕДБ 4030991106643 и ЕМБГ 4258339, претставувано од Управителот Снежана Стајик, во понатамошниот текст: **Носител на набавката**, од друга страна.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка на стоки – Набавка и транспорт на масло за греење Екстра лесно – ЕЛ-1 за потребите на единките корисници финансирани преку Буџетот на Министерство за социјална политика, демографија и млади, спроведена како отворена постапка со користење на електронски средства (ЕСЈН) и објавен оглас број 23315/2025, без спроведување на електронска аукција, во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката, и тоа: Законот за јавните набавки (Сл. Весник на РМ бр. 24/2019 и Сл. Весник на РСМ бр. 87/21 и 14/25), Законот за облигациони односи, важечките подзаконски акти, Законот за енергетика, Одлуката за утврдување на највисоки цени на нафтени деривати, Законот за квалитет на течни горива и другите важечки материјални прописи кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор.

Договорните страни го склучуваат овој договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-8271/1 од 22.12.2025 година, Одлука за избор за најповолна понуда број 02-974/5 од 06.02.2026 година, како и врз основа на доставената понуда на Носителот на набавката, со која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Предмет на овој договор е набавка и транспорт на масло за греење Екстра лесно – ЕЛ-1 за потребите на единките корисници финансирани преку Буџетот на Министерство за социјална политика, демографија и млади.

ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик со употреба на неговото кирилско писмо.

Целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на македонски јазик.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на договорот за набавка и транспорт на масло за греење Екстра лесно – ЕЛ-1, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува: 8.055.125,00 (осум милиони педесет и пет илјади сто дваесет и пет) денари без ДДВ, односно 9.505.047,50 денари со пресметан ДДВ.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува 1.449.922,50 денари.

Единечната малопродажна цена по литар изнесува 49,57 денари без ДДВ.

Понудениот рабат (дисконт) за секој литар масло за греење изнесува 4,24 денари без ДДВ.

Цената на испорака на маслото за греење е определена согласно важечката Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, донесена од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (РКЕ), донесена согласно важечката Методологија од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, која е важечка на денот на испораката со примена на понудениот рабат/дисконт, кој останува фиксен и непроменет за целото времетраење на договорот.

При реализација на договорот можна е корекција на цената, исклучиво врз основа на одлука на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, важечка на денот на поединечната испорака. Договорениот рабат/дисконт останува фиксен и непроменет за целото времетраење на договорот.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Договорот се склучува на определено време за период до 12 (дванаесет) месеци, сметано од денот на потпишувањето на Договорот од двете договорни страни.

Вкупната максимална количина на екстра лесно масло за греење – ЕЛ-1 која може да биде предмет на набавка за целиот период на важност на договорот изнесува 162.500 литри. Договорниот орган не е обврзан да ја реализира набавката во целост, туку во зависност од реалните потреби може да набави и помали количини.

Доколку наведената вредност на договорот не се исполни во наведениот рок на времетраење на Договорот, истиот ќе престане да важи по истекот на рокот.

ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 5

Носителот на набавката е должен предметот на договорот за јавна набавка да го испорача на начин и под услови како што е дефинирано во техничката спецификација, односно да испорача екстра лесно масло за греење – ЕЛ-1 за потребите на единките корисници финансирани преку Буџетот на Министерство за социјална политика, демографија и млади.

Маслото за греење мора да ги исполнува условите за квалитет утврдени со стандардот MKS B.X2.430 (MKS B.H2.430). Маслото мора да биде ново, некористено, и со соодветен сертификат за квалитет. Носителот на набавката е должен, на барање на Договорниот орган, да достави анализа или сертификат за квалитет издаден од овластена лабораторија.

Испораката на маслото за греење ќе ја врши Носителот на набавката со сопствени или ангажирани специјализирани моторни возила – автоцистерни наменети за транспорт и испорака на течни горива, опремени со вграден мерен систем за мерење на зафатнина на течни горива.

Носителот на набавката е должен да ја врши испораката под следните услови:

- Местото на испорака е складиштето, односно резервоарите за масло за греење на единките корисници. Испораката ќе се врши франко, складиште на единките корисници, со директно преточување во резервоарите на корисникот, согласно динамиката и диспозициите определени од Договорниот орган.
- Испораките ќе се реализираат sukcesивно, по писмено барање доставено од овластено лице на Договорниот орган, во рок не подолг од три (3) работни дена од денот на приемот на нарачката.
- Набавката се однесува за потребите на: ЈУ Центар за социјална работа Берово, ЈУ Центар за социјална работа Битола, Центар за лица со телесна попреченост – Винаца, ЈУ Центар за социјална работа Гевгелија, ЈУ Центар за социјална работа Гостивар, ЈУ Центар за социјална работа Делчево, ЈУ Центар за социјална работа Кавадарци, ЈУ Центар за социјална работа Куманово, ЈУ Центар за социјална работа Куманово-Липково, Дневен центар за лица со посебни потреби во Куманово, ЈУ Центар за социјална работа Македонски Брод, ЈУ Центар за социјална работа Охрид, ЈУ Центар за социјална работа Прилеп, ЈУ Центар за социјална работа Пробиштип, Дневен центар за лица со телесна или ментална попреченост – Пробиштип, ЈУ Центар за социјална работа Ресен, Дневен Центар за лица со интелектуална или телесна попреченост – Ресен, ЈУ Центар за социјална работа Свети Николе, Дневен центар за лица со пречки во развој – Свети Николе, ЈУ Центар за социјална работа Скопје – Гази Баба, ЈУ Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско – Струмица, ЈУ Центар за социјална работа Тетово и ЈУ Центар за социјална работа Штип.
- Мерниот систем за мерење на зафатнина на течни горива мора да биде законски исправен, периодично прегледан и пломбиран, со важечки Записник/Уверение за извршен периодичен преглед и верификација, издаден од Бирото за метрологија на Република Северна Македонија. Важноста на записникот за периодичен преглед не смее да биде истечена.



- Носителот на набавката е должен, на барање на Договорниот орган, да достави на увид важечки Записник/Уверение за периодичен преглед и исправност на мерниот систем за секоја автоцистерна што се користи за испорака.
- Мерниот систем задолжително печати мерна (волуметарска) белешка која ги содржи следните податоци: датум и време на испорака, вкупно испорачани литри на работна температура и вкупно испорачани литри пресметани на референтна температура од 15°C.
- При секоја поединечна испорака, Договорниот орган има право и обврска да ја провери важноста на записникот за периодичен преглед, како и уредноста и неоштетеноста на пломбата на мерниот уред. Во случај на утврдена неправилност, Договорниот орган има право да ја одбие испораката.
- За секоја извршена испорака, Носителот на набавката е должен да издаде Испратница и Мерна белешка (волуметарска белешка). Документите ги потпишуваат овластеното лице на Носителот на набавката кое ја извршило испораката и овластеното лице на единките корисници кое го извршило приемот, со целосно име и презиме и број на лична карта.
- Договорниот орган го задржува правото да начрчува количини согласно своите реални потреби, до максималните планирани количини, без обврска за целосно искористување на договорената вредност.

ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 6

Договорниот орган се обврзува по прием на стоките испорачани на начин определен во член 5 од овој Договор, да изврши плаќање на начин и под услови определени со овој Договор.

Договорниот орган е должен навремено, по писмен пат или по електронска пошта, да го известува Носителот на набавката за потребните количини за испорака, преку одговорното лице задолжено за следење на договорот.

Лице задолжено за реализација на договорот кај Договорниот орган е Шпенд Бафќари или друго лице овластено од Министерот на Министерство за социјална политика, демографија и млади.

НАЧИН И УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Плаќањето ќе се врши по секоја поединечна, сукцесивна испорака, во рок од 30 (триесет) дена, сметано од денот на прием на фактурата во архивата на Договорниот орган.

Кон фактурата задолжително се приложуваат Испратница и Мерна белешка (волуметарска белешка) за конкретната испорака, уредно потпишани со целосно име и презиме и број на лична карта од овластеното лице на Носителот на набавката и овластеното лице за прием на единките корисници.

Фактурата со целокупната придружна документација се доставува во архивата на Договорниот орган, ул. Даме Груев бр. 14, Скопје.

ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Носителот на набавка е должен да обезбеди гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во вид на банкарска гаранција во вредност од 10% (десет проценти) од вредноста на договорот за јавна набавка со вклучен ДДВ.

Носителот на набавка е должен да достави неотповиклива, безусловна и наплатива на прв повик банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот Носителот на набавката ја доставува најдоцна во рок до 7 (седум) дена од потпишувањето на договорот.

Потпишаниот договор без доставена банкарска гаранција ќе се смета за неважечки и нема да предизвика правно дејство.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку Носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе биде известен.

Оваа гаранција се враќа на Носителот на набавката во рок од 14 дена од денот на целосно реализирање на договорот.

Во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, Носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ, ОДНОСНО НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Договорните страни се договорија дека Носителот на набавката ќе му плати на Договорниот орган определен паричен износ (договорна казна) ако не ја исполни својата обврска согласно овој договор, а особено ако договорот е раскинат поради вина на Носителот на набавката.

Договорната казна изнесува 0,1% (еден промил) од вкупната договорена цена, со тоа што износот на така определената договорна казна не може да премине 5% од вкупната цена на стоката, предмет на набавка.

ВИША СИЛА

Член 10

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради "Виша сила". "Виша сила" значи исклучителен настан или околност:

- кој е надвор од контрола на страните;
- против кој ниедна од страните не можела разумно да преземе мерки пред стапување на Договорот;

- кој, откако настанал, страната не можела разумно да го одбегне или да го совлада; и
- кој не може во голема мера да се припише на друга страна.

Вишата сила може да вклучува, но не е ограничена на: војна, непријателства, инвазија; бунт, тероризам, револуција, воена сила или граѓанска војна; немир, штрајк или блокада; природни настани (пожар, поплава, земјотрес, пандемија, лоши временски услови, невообичаени за годишното доба и местото) и слично.

Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила, должна е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

Доколку изведбата на договорот во голема мера е спречена во непрекинат период од 30 (триесет) дена поради 'Виша сила' за која е дадено известување, тогаш која било од страните може да даде известување за раскинување на Договорот.

ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 11

За сè што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 12

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 13

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 14

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета. Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно, има право да и се врати она што го дала. Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 15

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање, а во спротивно надлежен за решавање на сите евентуални спорови е Граѓански Суд Скопје.

ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 16

Договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да се дополни и/или измени само врз основа на член 119 од Законот за јавни набавки. Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма. Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и потпишани од двете договорни страни.

Член 17

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 18

Составни делови на овој договор се тендерската документација и понудата на Носителот на набавката.

Член 19

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока, и стапува во сила со денот на неговото склучување.

Договорен орган:
**МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА,
ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ**

Министер
Fatmir Limani



Носител на набавката:
СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
Управител

Снежана Стајик



Изработил: Теодора Васиќ Петровска, Советник
Согласен: Љубица Панова, Раководител на сектор
Одобрил: Fatmir Sabriu, Државен секретар

